

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСЕТА НА НАСТАВНИ ЧАСОВИ

Академска година 2022/2023
Бизнис академија Смилевски – Скопје и Битола

1. Посета на наставен час

- **Наставник:** Пред. м-р Билјана Галовска
- **Предмет:** Основи на организациско однесување
- **Локација:** Битола
- **Група на студенти:** Вонредни студенти
- **Форма на реализација:** Онлајн
- **Датум:** 27.04.2023
- **Семестар:** Летен
- **Тема на предавање:** Работни стилови и задоволство од работата

Забелешка: Предавањето се одвиваше интерактивно со учество на студентите преку коментари и дискусија. Наставничката користеше презентациски материјал и релевантни примери за поврзување на темата со реалниот контекст. Темата беше добро структурирана и прилагодена на специфичната група на вонредни студенти.

2. Посета на наставен час

- **Наставник:** Проф. д-р Тони Соклевски
- **Предмет:** Надзорнички менаџмент
- **Локација:** Битола
- **Група на студенти:** Редовни студенти
- **Форма на реализација:** Со физичко присуство
- **Датум:** 06.03.2023
- **Семестар:** Летен
- **Тема на предавање:** Решавање на проблемите со подредените

Забелешка: Наставата беше содржајна, со активна вклученост на студентите и критичка анализа на реални ситуации од менаџерската пракса. Методите на предавање овозможиле добро разбирање на менаџерските пристапи во управувањето со човечки ресурси.

3. Посета на наставен час

- **Наставник:** Виш пред. м-р Иван Ѓорѓиевски
- **Предмет:** Оперативен менаџмент
- **Локација:** Скопје

- **Група на студенти:** Постдипломски студии
- **Форма на реализација:** Со физичко присуство
- **Датум:** 07.11.2022
- **Семестар:** Зимски
- **Тема на предавање:** Значење на оперативниот менаџмент и организациска технологија

Забелешка: Часот беше методолошки добро структуриран и тематски релевантен, со нагласена практична примена. Присутни беа визуелни елементи, примери и кратка дискусија за тековни предизвици поврзани со организациска технологија и оперативна ефикасност.

Заклучок и препораки

Посетените часови покажуваат дека наставниот кадар на БАС ги реализира предавањата со високо ниво на стручност, методолошка подготвеност и адаптиран пристап кон различни студентски групи. Примената на интерактивни и визуелни наставни алатки, вклучувањето на студентите и поврзаноста со реалниот контекст придонесуваат кон подигнување на квалитетот на наставата. Препорачливо е вакви посети да продолжат и понатаму како дел од системскиот пристап кон внатрешно обезбедување на квалитетот.

Изготвил:
Проф. д-р Дијана Ивеновска Пржо
Менаџер за квалитет
Бизнис академија Смилевски